

ОПШТИНА КОЧАНИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2017 ГОДИНА

Предлагач:
Градоначалник на Општина Кочани
Г-дин Николчо Илијев
Изготвувач
Сектор за
финансиски прашања

Дејан Рашков
Сектор за располагање и
уредување со
градежно земјиште

Влатко Димитров
Петар Апостолов
Драги Илиевски
Марија Георгиева

Пописни комисии

Кочани, март 2018 година

-

Содржина:

1. Надлежности.

2. Годишна сметка.

3. Извештај за средствата, побарувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност.

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми.

- Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Кочани за 2017 година.

- Извештај за реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици на општина Кочани за 2017 година.

- Извештај за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2017 година.

- Извештај за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2017 година.

-- Извештај за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација на општина Кочани за 2017 година.

1. НАДЛЕЖНОСТИ

Општините се надлежни за вршење на следниве работи:

1. Урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавањето на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредувањето на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

2. Заштита на шивотната средина и природата- мерки за заштита и спречување на водата, воздухот, земјиштето, заштита на природата, заштита од бучавата и нејонизирачкото зрачење.

3. Локалниот економски развој- планирање на локалниот економски развој, утврдување на развојните и структурните приоритети, водење на локална економска политика, подршка на развојот на малите и средни претпријатија и на претприемништвото на локално ниво и во тој контекст, ушество во воспоставувањето и развојот на локалната мрежа на институции и агенции и промовирање на партнерство.

4. Комуналните дејности- снабдувањето со вода за пиење, испораката на технолошката вода, опведувањето и пречистувањето на отпадните води, јавното осветлување, одведувањето и третманот на атмосферските води, одржувањето на јавна чистота, собирање, транспортирање и постапување со комуналниот цврст и технолошки отпад, уредувањето и организирањето на јавниот локален превоз на патници, снабдувањето со природен гас и топлинска енергија, одржувањето на гробовите, гробиштата, крематориумите и давањето погребални услуги, изградбата, одржувањето, реконструкција и заштита на локалните патишта, улици и други инфраструктурни објекти, регулирање на режимот на сообраќајот, изградбата и одржувањето на уличната сообраќајна сигнализација, изградбата и одржувањето на јавниот простор за паркирање, отстранувањето на непрописно паркираните возила, отстранувањето на хаварисаните возила од јавните површини, изградбата и одржувањето на пазарите, чистењето на оџаците, одржувањето и користењето на парковите, зеленилото, парк- шумите рекреативните површини, регулацијата, одржувањето и користењето на речните корита во урбанизираните делови, определувањето на имиња на улици, плоштади, мосови и други инфраструктурни објекти.

5. Културата- институционалната и финансиската подршка на културните установи и проекти, негување на фолклорот, обичаите, старите занаети и слични културни вредности, организирањето културни манифестации, поттикнувањето на разновидни специфични форми на творештво.

6. Спортот и рекреацијата- развојот на масовниот спорт и рекреативните активности, организирањето на спортски приредби и манифестации, одржувањето и изведбата на објекти за спорт, поддршка на спортски сојузи.

7. Социјална заштита и заштита на децата- детски градинки и домови за стари (сопственост, финансирање, инвестиции и одржување), остварување на социјална грижа за инвалидите лица, децата без родители и родителска грижа, деца со воспитно- социјални проблеми, деца со посебни потреби, децата од едно- родителски семејства, децата на улица, децата изложени на социјален ризик, лицата засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол, подигање на свеста на населението, домување на лица со социјален ризик, остварувањер на право и воспитување на децата од предучилишна возраст. Вршењето на овие надлежности се во согласност со Националната програма за развој на социјалната заштита.

8. Образование- основање, финансирање и администрирање на основни и средни училишта, во соработка со централната власт, во согласност со закон, организирање на превоз и исхрана на ученици и нивно сместување во ученички домови.

9. Здравствена заштита- управување со мрежата на јавни здравствени организации и објекти од примарна здравствена заштита кои треба да вклучат застапеност на локалната самоуправа во сите одбори на сите здравствени организации во јавна сопственост, здравствено воспитување, унапредување на здравјето, превентивни активности, заштита на здравјето на работниците и заштита при работа, здравствен надзор над животната средина, надзор над заразните болести, помош на пациенти со специјални потреби (на пример ментално здравје, злоупотребана деца итн.) и другим области кои ќе бидат утврдени со закон.

10. Спроведување на подготовки и преземање мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвиклани од нив.

11. Противпожарна заштита што ја вршат територијалните противпожарни единици.

12. Надзор над вршењето на работите нејзина надлежност и

13. Други работи определени со закон.

(2) Надлежностите од ставот (1) на овој член се извршуваат согласно со стандардите и постапките утврдени со закон.

(3) Со закон се утврдуваат работите од надлежност на општината кои таа задолжително ќе ги врши.

Буџет и Одлука за извршување на Буџетот на Општината

Индикатори за поготвување на Буџетот на Општина Кочани претставуваат законските и подзаконските прописи, обврските и надлежностите на Општина Кочани (Законот за локална самоуправа, Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, Законот за буџетите), макроекономските индикатори, фискалната политика на Владата на Република Македонија, вклучувајќи ги и основните насоки за подготовка на Буџетот за 2017 година добиени од Министерството за Финансии на Република Македонија.

Буџетот на Општина Кочани за 2017 година е донесен од Советот на Општина Кочани, заедно со Одлуката за извршување на буџетот на Општина Кочани за 2017 година.

2.ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА КОЧАНИ ЗА 2017ГОДИНА

1.Општ дел

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Општина Кочани за 2017година се состои од :

	планирано	остварено
Вкупни приходи	473.195.900	440.232.388
Даночни приходи	100.140.000	92.811.077
Неданочни приходи	18.318.000	14.806.757
Капитални приходи	13.800.000	9.504.173
Приходи од дотации	260.222.000	258.555.153
Приходи од трансфери	60.960.000	53.767.703
Приходи од донации	19.755.900	10.787.525
II. Вкупни расходи	468.865.900	429.340.377
Од утврдени намени	468.215.900	429.340.377
	650.000	0
III. Суфицит	4.330.000	10.892.011
IV. Финансирање	-4.330.000	-4.322.554
Прилив	0	0
Домашни задолжувања	0	0
Странски заеми	0	0
Одлив	4.330.000	4.322.554

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ЗАВРШНА СМЕТКА

Ниво на: Ставка

177.540.000 155.571.126 15.678.000 10.871.207 260.222.000 257.948.153 19.755.900 9.272.445 0 0 473.195.900 433.662.931

Категорија Ставка	О П И С	Буџетска сметка		Самофинансирачка сметка		Сметка на дотации		Сметка на донации		Сметка на кредити		ВКУПНО	
		План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	План	Реализ.	Буџет	Реализ.
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	37.376.000	36.350.106	0	0	216.415.000	215.993.028	0	0	0	0	253.791.000	252.343.134
401	Основни плати	24.875.000	24.369.636	0	0	157.718.000	157.420.656	0	0	0	0	182.593.000	181.790.292
402	Придонеси за социјално осигурување	9.201.000	8.886.025	0	0	58.697.000	58.572.372	0	0	0	0	67.898.000	67.458.397
404	Надоместоци	3.300.000	3.094.445	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.094.445
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
42	СТОКИ И УСЛУГИ	42.953.000	34.353.506	14.255.500	10.061.795	42.555.000	40.943.068	2.818.900	906.631	0	0	102.582.400	86.265.000
420	Патни и дневни расходи	830.000	477.991	150.000	93.829	132.000	64.859	846.400	35.478	0	0	1.958.400	672.157
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.137.000	8.789.569	2.430.000	1.307.845	15.642.000	15.090.909	5.000	4.269	0	0	29.214.000	25.192.592
423	Материјали и ситен инвентар	5.330.000	4.206.753	6.519.000	5.277.820	2.540.000	2.277.592	823.500	286.095	0	0	15.212.500	12.048.260
424	Поправки и тековно одржување	14.492.000	11.814.401	1.520.000	1.188.761	1.595.000	1.133.053	0	0	0	0	17.607.000	14.136.215
425	Договорни услуги	5.224.000	3.670.886	2.801.500	1.608.991	20.137.000	20.087.757	1.110.000	563.289	0	0	29.272.500	25.930.923
426	Други тековни расходи	3.440.000	2.987.511	535.000	350.131	579.000	558.898	34.000	17.500	0	0	4.588.000	3.914.040
427	Привремени вработувања	2.500.000	2.406.395	300.000	234.418	1.930.000	1.730.000	0	0	0	0	4.730.000	4.370.813
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЌА	120.000	119.679	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	119.679
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	120.000	119.679	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	119.679
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	8.710.000	6.804.441	540.000	139.932	150.000	129.451	800.000	513.743	0	0	10.200.000	7.587.567
463	Трансфери до невладини организации	2.750.000	2.073.414	0	0	0	0	0	0	0	0	2.750.000	2.073.414
464	Разни трансфери	5.960.000	4.731.027	540.000	139.932	150.000	129.451	800.000	513.743	0	0	7.450.000	5.514.153
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	83.401.000	73.620.840	882.500	669.480	1.102.000	882.606	16.137.000	7.852.071	0	0	101.522.500	83.024.997
480	Купување на опрема и машини	1.621.000	899.112	455.000	348.540	400.000	241.250	137.000	26.000	0	0	2.613.000	1.514.902
482	Други градежни објекти	80.780.000	71.907.310	0	0	50.000	41.950	16.000.000	7.826.071	0	0	96.830.000	79.775.331
485	Вложувања и нефинансиски средства	1.000.000	814.418	120.000	13.440	652.000	599.406	0	0	0	0	1.772.000	1.427.264
486	Купување на возила	0	0	307.500	307.500	0	0	0	0	0	0	307.500	307.500
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	4.330.000	4.322.554	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.322.554
493	Отплата на главнина до други нивоа на власт	4.330.000	4.322.554	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	4.322.554

3.Извештај за средствата,побарувањата,обврските и изворите на средства и нивната вредност.

1. Попис на основни средства на Општина Кочани

Во Извештајот за извршен попис на основни средства во Општина Кочани , бр. **05-2395/1** од **27.12.2017** год. за извршениот попис на основни средства на општина Кочани за 2017 год., комисијата во состав:

Драги Илијевски – претседател
Сашо Стоименов – член
Дејанче Арсов – член
Драган Петров – член
Владо Филипов – член
Александар Велков – член

ја утврдија фактичката состојба на сите простории кои се во сопственост на Општина Кочани во Пописни листи на основни средства од ред. бр. 1- 66 од кој ред. бр. 63, 64, и 65 се пописни листи на основните средства во територијалната противпожарна единица на Општина Кочани со рекапитулар на основни средства во Општина Кочани и рекапитулар на основни средства во ТППЕ на Општина Кочани. Просториите во кои е сега сместена ТППЕ на општина Кочани (нова касарна Гоце Делчев) се добиени на користење од Р. Македонија со одлука на влада на Р.М. бр.19-2218/1 од 09.05.2006 година.

Истата комисија предлага да бидат расходувани следните основни средства:

❖ **Предлог листа за расходување од систем администратор се однесува за следните основни средства:**

1. Компјутери (марка HP) – 3 броја кои се наоѓаат во пописна листа 14 реден бр.1;
2. Компјутери (марка HP) – 2 броја дадени со реверс на ОУ „Кирил и Методиј“;
3. Компјутери (марка HP) – 2 броја дадени со реверс на ОУ „Малина Попиванова“.
4. Преносен комјутер (марка HP 650) – 2 броја кои се наоѓаат во пописна листа 14 реден бр.8.
5. Преносен комјутер (марка HP 250G5) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 14 реден бр.7. – кражба констатирана со записник од Полициска станица од општа надлежност – Кочани.
6. Преносен комјутер (марка HP 250G4) – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 15 реден бр.9.

❖ **Предлог листа за расходување предложена од Комисијата за попис на основни средства за следните основни средства:**

1. Термо печка - 1 број која се наоѓа во пописна листа 25 под реден бр.10;
2. Стол - 1 број кој се наоѓа во пописна листа 27 под реден бр.13;
3. Стол - 1 број кој се наоѓа во пописна листа 41 под реден бр.17;
4. Клима - 1 број која се наоѓа во пописна листа 62 под реден бр.9.марка VIVAX
5. Биро – 1 број кој се наоѓа во пописна листа 42 под реден број 3.

❖ **Предлог листа за расходување на основни средства предложена од ТППЕ Кочани се однесува за следните основни средства:**

1. Електрична пумпа за вода - 1 број која се наоѓа во пописна листа 63 под реден бр.10;

❖ **Предлог листа за расходување на основни средства предложена од Комисијата се однесува за следните основни средства:**

1. Возило SEAT TARA-1, со Рег.бр.ST-470-ON, бр. на шасија VSS024A3009245400 год. на производство 1994 - 1 број која се наоѓа во пописна листа 6 под реден бр.8;

Основните средства се расходуват поради застареност, дотраеност, неисправност, техничко нефункционирање и неисплатливо одржување и сервисирање или преотстапување на користење на други субјекти.

Пописот на основните средства од изминатата 2017 година, се вршеше од 28.12.2017 година до 10.01.2018 година во просториите и објектите кои се во сопственост на Општина Кочани:

- Административна Општинска зграда;
- Барака до зградата на општина Кочани;
- Сала на Општинскиот Совет;
- Мулти Културен Центар;
- Простории над градскиот пазар;
- Туристички инфо центар на Пониква;
- Стара воена касарна на Пониква;
- Етно куќа;
- Инфо центар во с.Јастребник;
- Поранешна општина Оризари;
- Објекти во ТППЕ;
- Возен парк на општината и ТППЕ,

2. Попис на ситен инвентар на Општина Кочани

Во Извештајот од извршениот попис на ситен инвентар во Општина Кочани за 2017 година бр. **05-2396/1** од **27.12.2017** год. за извршениот попис на ситен инвентар на Општина Кочани за 2017 год., комисијата во состав:

- Горан Јаневски – Претседател
- Ристе Николовски – Член
- Даниел Стојанов – Член

ја констатираа состојбата и истата е евидентирана во Пописните листи од реден број 1 до Пописна листа со реден број 38. Пописната комисија за ситен инвентар за 2017 година смета дека се во опслужувачка состојба и можат да се користат и за годината што следува односно за веќе тековната 2018 година, додека стварите во пописна листа бр.39 се утврдени како нефункционални, дотраени или потрошени кои Општина Кочани ги има запишано во книгите за евиденција, односно ги должи и затоа предлага рекапитуларна табела на стварите од пописен лист бр. 39 кои се за расходување:

- Рекапитуларна табела на ствари кои се за отпишување:

Р.бр.	Збир од опишан не функционален ситен инвентар	
1.	Слика Голема стаклена	1
2.	Слика во рамка	1
3.	Вариолајт	1
4.	Фиксен телефон	3
5.	Фотоапарат Никон с3200	1
6.	Фотоапарат Сони ДСЦ800	1

Пописот на ситен инвентар за фактичката, затекната состојба од изминатата 2017 година, се вршеше од 28.12.2017 година до 08.01.2018 година во објектите кои се во сопственост на Општина Кочани:

- Административната Општинска зграда
- Сала за совет на Општинскиот Совет
- Сала – Мулти Културен Центар
- Викенд зграда на Пониква – Осогово
- Помошни згради на Пониква – Осогово
- Етно Куќа
- Објекти во ТППЕ

3. Попис на побарувања и обврски на Општина Кочани

Во Извештајот од извршениот попис на побарувања и обврските на Општина Кочани со состојба на ден 31.12.2017 година , бр. **05-2397/1** од **27.12.2017** год. за извршениот попис на побарувањата и обврските на општина пописната комисијата во состав:

- 1.Александра Миткова-председател;
- 2.Марија Таушанова-член;
- 3.Марија Георгиева-член;
- 4.Иван Андов-член:

При вршење на пописот на вкупните побарувања на Данокот на имот ја констатираа следната состојба:

I ПОБАРУВАЊА

Од извршениот попис на побарувањата на Општина Кочани, пописната комисија ја утврди следната состојба:

1.Побарувања на данокот на имот:

Данок на имот на физички лица

-Вкупни побарувања за 2017 година	30.759.562,50 ден
-Наплатен данок	11.705.080,00 ден
-Побарувања на 31.12.2017 година	19.054.482,50 ден

Данок на имот на правни лица

-Вкупни побарувања за 2017 година	10.344.156,00 ден
-Наплатен данок	5.428.862,00 ден
-Побарувања на 31.12.2017 година	4.915.294,00 ден

2.Комунална такса-фирмарина

-Вкупно побарувања 2017год	14.382.255 ,50 ден
-Наплатена комунална такса	4.939.327,00 ден
-Побарувања до 31.12.2017 год	9.443.228,50 ден

3.Побарувања по основ на користење на јавни прометни површини:

-Вкупно побарување 2017 год	3.069.630,00ден
-Наплатено за ЈПП	2.796.673,00ден
-Побарување до 31.12.2017 год	272.957,00 ден

4.Побарувања по основ на закупнина:

-Вкупно побарување 2017 год	1.304.219,00ден
-Наплатено за закупнина	473.956,00ден
-Побарување до 31.12.2017год	830.263,00ден

Централната пописна комисија врз основа на извештајот на Комисијата за вршење попис на побарувањата и обврските во Општина Кочани со состојба на ден 31.12.2017 година, предлага да се превземат сите законски мерки за наплата на побарувањето.

5.Побарувања по основ на поставување на реклами

-Еуролинија Лазов Груп Скопје - 313.500,00 ден. - отужен 2012

6. Побарувања по основ на пласирани микрокредити

-ЗГ „ДОР,,	262.785,00 ден
-ЗГ „Октагон,,	433.283,00 ден
-ЗГ „Еднакви за сите,,	568.194,00 ден

Вкупно : 1.264.262,00 ден.

7. Побарување по основ на договорна казна за неисполнети обврски за градежно земјиште при негово отуѓување по јавно надавање.

-Вкупно побарување за 2017год	3.394.617,00 ден
-Наплатено	1.003.074,00 ден
-Побарување до 31.12.2017	2.391.543,00 ден

8. Побарување по основ на повратно ко финансирање

Источно плански регион	1.500.000,00ден
Еразмус +	510.000,00 ден

9. Побарување за против пожарни услуги

-ФК Брегалница	55.125,00ден
-Општина Чешиново-Облешево	163.600,00ден
-Општина Зрновци	35.500,00 ден

10. Побарување за извршени ревизорски услуги

-Општина Чешиново-Облешево	162.889,00ден
-Општина Зрновци	81.446,00 ден

11. Побарување за управување со отпад

-КЈП Водвод	415.066,00ден.
-------------	----------------

12. Побарување по основ на користење на електрични столбови

-ОНЕ ВИП	20.664,00 ден.
----------	----------------

II ОБВРСКИ

1. Вкупно обврски на Општина Кочани – орган

СТОИМЕНОВ ДООЕЛ Кочани	1.648.390,00 ден
ПРИМА ГРАДБА ДОО Штип	307.757,00 ден
БОЈТА-ИНГ ДООЕЛ Скопје	100.000,00 ден
КЈП ВОДОВОД Кочани	11.623.671,00 ден
ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ Кочани	809.877,00 ден
ЗЕЛС-Скопје	2.021.968,00 ден
РОЈАЛ ИНЖИНИРИНГ Кочани	500.000,00ден
ЖИКОЛ-ДГТ-СТРУМИЦА	2.440.692,00 ден
АПВ КОНТАКТ БИЗНИС Скопје	249.531,00ден
МИНЕЛ ШРЕДЕР ДОО-Р.Србија	16.321.379,00 ден
БОНИ ИНТЕРГРАДБА ДОО Штип	2.091.355,00 ден
БОКИ КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Струмица	600.000,00 ден
ЕЛИНГ ДОО Скопје	1.188.144,00 ден

ФИБЕРНЕТ М-К ДОО Скопје	301.490,00ден
КОЛИБРИ ДОО Скопје	1.000.000,00 ден
КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД	200.645,00 ден
КОЛЕТРЕНС ИНЖИНИРИНГ ДОО Штип	1.081.207,00 ден
КМГ ЕОЛ КВАЗАР Скопје	246.738,00 ден
<u>Други останати тековни обврски</u>	<u>1.653.663,00 ден</u>
ВКУПНО	44.388.477,00 ден

2. Обврски на Општина Кочани – заем

-По основ на задолжување на Општина Кочани со долгорочен заем од кај Светска банка, преку Министерство за финансии обврска под заем бр.МСИП/01 изнесуваат **19.451.488,00 ден.**

-По основ на задолжување на Општина Кочани со долгорочен заем од кај Светска банка, преку Министерство за финансии обврска под заем бр.МСИП/43 изнесува **57.174.358,00 ден.**

-Каматната стапка за пресметка на каматата е еднаква на каматната стапка со која се пресметува каматата што заемопримателот-Министерство за финансии ја плаќа на Светска Банка. Според ова, обврската по основ на камата за претходните два долгорочни заеми од Светска Банка преку Министерството за финансии приближно изнесува **4.928.034,00 ден.**

По завршување на периодот за исплата на главнината и каматата ќе се изврши вредносно усогласување на обврската по основ на камата.

-По основ на задолжување на Општина Кочани со краткорочен заем преку Министерство за финансии, обврските изнесуваат **3.500 000,00 ден.**

4. Попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Кочани

Во Извештајот од извршениот попис на паричните средства на сметките и благајната на Општина Кочани за 2017 година бр.**05-2398/1** од **27.12.2017** год. за попис на парични средства на општина Кочани со состојба на ден 25.10.2017 год. од страна на комисијата во состав:

1. Марија Салтирова Јовановска - претседател
2. Радка Стојменова - член
3. Благоја Николов - член

При вршење на пописот на благајната на Општина Кочани, комисијата ја утврди следната состојба:

1. **Главна благајна** заклучно со (касов извештај) бр.04 од 26.12.2017г. – **салдо 0,00 ден.;**
2. Благајна на девизи :

-на сметка **736014044463716** Орган на Општина Кочани заклучно со (касов извештај) бр. 04 од 19.12.2017г. - **салдо 5.946,00 ден. (96,0 евра);**

При вршењето на пописот на паричните средства на сметките на Општина Кочани, Комисијата ја утврди следната состојба:

1. **Буџет на Општина Кочани - 63010** заклучно со извод бр. 245 од 29.12.2017г. – **салдо 5.369.765,00 ден.;**
2. **Орган на општина Кочани - 63716** заклучно со извод бр.110 од 28.12.2017г. – салдо 0,00 ден.;
3. **Сметка за наменска дотација ТППЕ - 93718** заклучно со извод бр. 14 од 6.12.2017г.- салдо 0,00 ден.;
4. **Сметка за блок дотации - образование – 93012** заклучно со извод бр. 200 од 29.12.2017г. – **салдо 2.592.293,00ден.;**
5. **ЈП за државни патишта - 78926** заклучно со извод бр. 2 од 15.03.2017 – салдо 0,00 ден.;

6. **Асоцијација на геотермални општини - 78536** заклучно со извод бр. 1 од 15.12.2017 салдо 157.347,00ден.;
7. **Депозитна сметка за уплата на учество за јавно наддавање -69611** нема промени 2017г., салдо 0,00 ден.;
8. **Општина Кочани - ЕРАЗМУС -785A2** заклучно со извод бр. 8 од 04.09.2017г. салдо 4.666,00ден.;
9. **Заем – подобрување на општинските услуги 78625** нема промени -салдо **0,00 ден.**;
10. **Наменска сметка - Општокорисни работи 78964** - заклучно со извод бр. 12 од 26.12.2017г. – салдо 93.000,00 ден.;
11. **Донаторска сметка - Буџетски форум 785C1** – заклучно со извод бр. 4 од 21.04.2017г.- салдо 0,00 ден.;
12. **Донаторска сметка - Македонска програма за стипендирање на млади Роми 785E0** заклучно со извод бр. 7 од 07.06.2017г. салдо 17.599,00 ден.;
13. **Донаторска сметка Подобрување на општински услуги ГРАНТ 785Ф5** заклучно со извод бр. 6 од 13.11.2017г. – салдо 0,00 ден.;
14. **Наменска сметка ОИК 78950** – заклучно со извод бр.10 од 12.12.2017г. -салдо 0,00 ден.;
15. **Наменска сметка – проект. Министерство за транспорт и врски 78979** заклучно со извод бр. 1 од 28.12.2017г. салдо 3.000.000,00ден.

Централна пописна комисија

Венцо Бојков – претседател _____
 Суад Мехмед - член _____
 Зоран Христов -член _____
 Никола Давитков – член _____
 Ристаки Пантов - член _____

4. Извештај за реализација на инвестиционите програми

Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Кочани
за 2017 година

Општина Кочани во текот на 2017 година работеше на повеќе инфраструктурни објекти од областа на уредување на градежно земјиште и тоа:

1. Изградба на тротоари на улици во општина Кочани

Тротоари изградени со бехатон плочки:

- Ул.Раде Кратовче	14,2м ² ,	21.153 ден.
- Ул.Рекреативен центар Бавчалук	27,75м ²	44.550 ден.
- Ул. Глигор Апостолов Гочо	195,53м ² ,	245.027 ден.
- Ул.Стево Тодосиевски	112,43м ² ,	199.222 ден.
- Ул. ВМРО	98,1м ²	181.636 ден.
- Ул.Мородвишка Епископија	19,5м ²	32.768 ден.
- Ул.страшо Ербапче	44,38м ²	88.954 ден.
Или вкупно	511,89м ² ,	813.310 ден.,

Со ддв вкупно: 959.705 ден.

Тротоари, улици и потпорни сидови изградени со готов бетон и со работа од граѓаните

- Изградени тротоари на следните улици:
Ул. Бел Камен; ул.14 Бригада; ул.Македонска; ул.Р.Кратовче; ул.Руен; ул.Ѓорче Петров;
ул.Карпошово Востание; ул.Мирка Гинева; ул.Гошо Викентиев; ул.Крижевска; ул.
Григор Прличев и бетонирање на кошаркарско игралиште во с.Д Подлог
- Изградени улици
Улица во с.Бели
Улици во нас.Оризари (кај гробишта селиште и над црквата)
Крак ул.Страшо Ербапче
- Потпорни сидови на улици
Македонска, Мирка Гинова, Крижевска
Вкупно потрошени средства со ддв 1.999.958 ден

2. Изградба на А.Бетонски потпорни сидови на улици

- Потпорен сид лесна индустрија (кај конфекција Алекс) 1.871.728 ден.

• Крак ул.Питу Гули	218.377 ден.
• Крак ул.14.Бригада	69.548 ден.
• ул.,Климент Охридски	111.864 ден.
• изработка на фундаменти за метеоролошка станица во опитно поле – Кочани	10.960 ден.
	2.282.477 ден.
Вкупно со ДДВ:	2.693.322 ден.

2.Изградба на два моста

с.Бабиште	650.025 ден.
с.Набојани	738.089 ден.
вкупно со ддв	1.388.114 ден.

3.Изградаба и монтажа на заштитни огради во општина Кочани по улици и тоа: христијан Карпош, Кирил и Методиј-училиште, Шукри Шаин, Ударничка, Питу Гули, Плачковица, Коста Рацин, Кеј – Парк, Кирил и Методиј, Ѓорче Петров, Димитар Влахов, Страшо Ербапче, и Крум Вранински

Вкупна вредност со ддв 681.945 ден.

4.Изградба и монтажа на автобуски постојки

-с. Тркање, с.Прибачево, с.Мојанци, с. Г. и Д. Подлог, с.Нивичани и с.Грдовци

-реконструкција на постоечки постојки

Вкупна вредност со ддв 399.737 ден.

2.Белење на општински објекти и простории 93.848 ден.

3.Набавка и поставување на вештачка трева во СОУ Љупчо Сантов

вкупно со ддв 1.499.190 ден.

4.Геодетски услуги 1.396.312 ден.

Изготвил:

Оделение за уредување на

градежно земјиште

раководител:

Д.И.

Сектор за располагање и уредување

на градежно земјиште

Помошник раководител на сектор

Влатко Димитров

ИЗВЕШТАЈ

За реализација на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2017 год.

Реализацијата и динамиката на спроведување на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици за 2017 год. се одвиваше во зависност од приливот на финансиски средства од агенцијата за државни патишта како и прибраните финансиски средства во буџетот на Општината предвидени за оваа намена. За реализација на програмата беа превземени низа активности како поставување на улични ивичњааци, тампонирање и асфалтирање на улици, обележување на хоризонтална сигнализација на улиците во градот, сечење на асфалтни и бетонски површини, ископи и одвоз на ископан материјал, машинско прочистување на општинските патишта во ридско планинскиот дел и други активности. Во текот на 2017 година реализирани се следните активности:

1. Зимско одржување на општински патишта

- 1.1. Набавка на сепариран песок „2“ и ладна асфалтна маса
- 1.2. Организација на зимска служба за чистење на снег
- 1.3. Чистење на одрони од земја и камен на општинските патишта
- 1.4. Чистење на риголи

Вкупно со ддв: **559.379**

2. Изградба и реконструкција на улици во општина Кочани

- 2.1. Изработка на проекти на следните улици со ддв: **374.910**
- ул. Ѓорѓи Пулевски - Кочани
 - ул. Кресненско востание - Кочани
 - ул. Лазар Стојменов нас.Оризари
 - ул. Енгелсова во нас.Оризари
 - ул. АСНОМ во нас.Оризари
 - ул. Ангел Донев во с.Оризари
 - ул. Михајло Арсов,,на влез во село Прибачево
 - ул. Михајло Арсов во с.Прибачево
 - ул. Тоде Паунов с.Д.Подлог
 - крак 1 од ул. Раде Кратовче нас.Оризари
 - крак 2 од ул.Раде Кратовче нас.Оризари
 - крак 4 од ул.Маршал Тито с.Мојанци
 - ул.Маршал Тито,, од км 0+000 до км 0 + 240 нас.Оризари
 - ул. Маршал Тито,, од км 0+240 до км 0 + 454 нас.Оризари
 - ул. Анѓел Стојчев,,с.Тркање
 - ул. Мите Јорданов,, и дел од ул.Борис Ефтимов с.Тркање
 - ул. Александар Митев с.Тркање
 - ул. Маршал Тито крак 2 с.Тркање

- ул. Борис Димитров с.Тркање	
- ул. Никола Зафиров с.Тркање	
- ул. Маршал Тито,, крак 1 с.Тркање	
- ул. Ѓорѓи Арсов,, (крак 1,крак 2 и крак 3) с.Тркање	
- ул. Маршал Тито с.Тркање	
2.2 Ревизија на проекти со ддв:	115.658
2.3. Надзор над изведба на објекти со ддв:	273.712
2.4. Асфалтирање на улици со ддв:	21.001.263
-ул. Борис Ефремов с.Тркање	490.994
-ул. Григор Прличев с.Прибачево	366.092
- крак ул.„Маршал Тито“ во нас. Оризари	884.524
- ул.„Маршал Тито“-крак 3 с.Мојанци	471.679
- ул. Мите Велков с.Долни Подлог	215.826
-ул.Гоце Делчев с.Оризари	18.572.148
2.5. Реконструкција на улици со ддв	2.440.691
- Реконструкција на ул.14 Бригада	1.668.940
- реконструкција на дел од ул.29 Ноември со мост во нас.Оризари	771.751
2.6. Асфалтирање на Општински патишта со ддв:	4.091.355
-асфалтирање на дел од општински пат Брана гратче-с.Јастребник, делница Мала река - Влашка ораница	
2.7. Пробивање, тампонирање и поставување на ивичњаџи на улици во Кочани со ддв:	1.821.628
- улици Скопска; ул.555; ул.558; ул.563;	
3. Тековно и инвестиционо одржување на општински патишта и улици	
3.1. Обележување на хоризонтална сигнализација на улици во градот со ддв:	267.314
3.2. Набавка и монтажа на успорувач на брзина со ддв	242.809
3.3. Крпење на ударни дупки со топла асфалтна маса со ддв:	1.081.207
3.4. Машинско пробивање, прочистување и порамнување на земјани патишта во ридско планинскиот дел со ддв:	1.543.865
3.4.1 прочистување со грејдер	
- мв Крушка-манастир св.Спас –рамно брдо	
- Ајдар Костин дол до манастир	
- Школо Полаќи-Борово брдо-Лопен	
- Ширината - Рамно Нивиште	
- Јастребник – Школо до раскрсница Бабиште	
- Пресека – средно брдо	
- Просечена скала – Усова Чешма- Трајаново трло	
- ул.14 Бригада	
- Пониква	
- Оризари	
- Аневско маало	

3.4.2 Порамнување на патишта со булдожер

- Крушка-Главовица
- Нисова воденица - Небојани - Свини дол
- Пустако-Ново село
- Аеродром-Бабиште-Кочанска река
- Рамно брдо до бумбаро
- Крушка до над Мишино
- Пресека Ујово-Варадинци
- Безиково до црквата
- Водопади Јастребник
- м.в.три багрема – школо Полаќи
- мост на Полатска река – Бабиште

3.4.3 Расчистување на одрони утоварувач

- Брана гратче- Мост мала река
- Бели – Нивичани
- на пат према с.Јастребник
- на пат према брана Гратче

3.4.4. Набавка транспорт и распостилање на тампон

- пат за с.Пресека
- пат Прибачево
- шумска куќичка

3.4.5. Ископ на карпа со клукач монтиран на

багер со утовар и транспорт-кај гробишта нас.Оризари

Изготвил

Раководител на одделение

Драги Илијевски

Одобрил

Помошник раководител на сектор

Влатко Димитров

ИЗВЕШТАЈ

за реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2017 година

Согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Кочани бр.51-5078/1 од 28.09.2011 година објавена во „Службен весник на РМ,, бр.140 од 10 октомври 2011 година, Општина Кочани во текот на 2017 година имаше две објави за отуѓување на градежно земјиште по пат на електронско јавно наддавање.

Во овој Извештај влегуват и приходите од Објавата бр. **37-1721/1 од 20.09.2016** година, бидејќи имаше прекин на постапките за отуѓување поради распишување на Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија.

На оваа Објава беа отуѓени:

- 1 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување;
- 1 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и незагадувачка индустрија).

Отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање се изврши по Објава бр.**37-1259/1 од 20.06.2017** година.

Од спроведеното јавно наддавање беа отуѓени :

- 2 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување;
- 1 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на „Пониква,,;

По Објава бр. **Објава бр. 37-1992/1 од 17.11.2017** година беа отуѓени:

- 1 градежни парцели со намена за изградба на објекти за индивидуално домување ;
- 2 градежни парцели со намена за производство, дистрибуција и сервис (лесна и незагадувачка индустрија).
- 1 градежни парцели со намена за изградба на викенд куќи на „Пониква,,;

Приходите од оваа објава се уплатени во јануари 2018 година ќе бидат прикажани во Извештајот за реализација на Програмата за располагање со градежно земјиште за 2018 година.

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на овие градежни парцели изнесуваат 205.500,00 денари.

За отуѓување на градежно земјиште со **непосредна спогодба** беа поднесени 27 барања од кои 15 барања се за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение за утврдување на правен статус на бесправен објект врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности, а 12 барања се за оформување на градежни парцели.

Вкупните приходи на општината од отуѓувањето на градежно земјиште со **непосредна спогодба** изнесуваат **664.700,00 денари**.

Наплетени приходи по основ на **договорна казна** за неисполнување на обврските од договорите за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија за 2017 година изнесуваат **1.003.000,00 денари**.

Вкупни приходи на Општина Кочани за 2017 година од отуѓувањето на градежно земјиште сопственост на Република Македонија изнесуваат **1.873.200,00 денари**.

Причини за ваква реализација на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2017 година, секако беа распишувањето на Предвремени парламентарни избори како и Локалните ибори, кои согласно одредбите од Законот за спречување на корупцијата, од денот на донесување на Одлука за распишување на избори до завршување на изборите постојат законски пречки за постапување по овие предмети како и за огласување на Објави за отуѓување на градежно земјиште.

изготвил

Марија Георгиева

Сектор за уредување и располагање
со градежно земјиште
Раководител на одделение за располагање
со градежно земјиште
Петар Апостолов

ИЗВЕШТАЈ

за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани во 2017 година

Општина Кочани во текот на 2017 година финансираше изградба и реконструкција на водоводни линии на повеќе улици и тоа:

	Цени со ДДВ
- Изградба на водоводна мрежа во Пожарна Кочани Л=220м	144.660,00ден.
- Поправка водоводна мрежа во с.Мојанци	4.024,00ден
- Набавка црева и фитинзи за планински села МЗ-Бизиково 800м МЗ-Рајчани 500м МЗ-Пресека 1050м	50.642,00ден.
- Изградба на водоводна мрежа на ул.7ми Септември Л=142м	37.894,00 ден
- Изградба на водоводна мрежа на ул.,,АСНОМ,,Оризари Л=80м	35.138,00ден.
- Поправка водоводна мрежа во Лесна индустрија	18.046,00ден.
- Изградба на водоводна мрежа на ул.,,Гоце Делчев,, Оризари Л=248м	319.405,00ден.
- Изградба на водоводна мрежа ул.,,Страшо Ербапче,, Л=82м Ф150мм	252.122,00 ден.

Вкупно со ДДВ: 861.931,00ден.

Сектор за располагање и уредување
на градежно земјиште
Помошник раководител на сектор
Влатко Димитров

ИЗВЕШТАЈ

за реализација на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација во Општина Кочани за 2017 година

Општина Кочани во текот на 2017 година работеше на повеќе улици за изградба на фекална и атмосферска канализација како и реконструкција на шахти и тоа:

- Фекална канализација		
- Поправка на капацита од шахти во м.в Колерски гробишта		12.882,0 ден
- Поправка на капацита од шахти во с.Тркање,с.Д.Подлог,с.Мојанци		68.770,0ден
- Поправка на капацита од шахти бр.2 на ул.,,Кирил Змбов,,		12.071,0ден.
- Изградба на крак на ул.,,Димитар Лазаров,, Л=12м		8.419,0ден
- Изградба на крак на ул.,,АСНОМ,, Л=135м		113.025,0ден
- Изградба на Шахти бр.19 на ул.,,Скопска,, мв.Прокарка		174.330,0ден.
- Изградба на шахти бр.20 во тротоари на ул.,,Скопска,,мв.Прокарка за кукни приклучоци		196.180,0ден.
- Изградба на шахти бр.3 на ул.,,558,,мв Прокарка		27.526,0ден.
- Изградба на шахта бр.1 во зелен појас мв.Прокарка		44.313,0ден.
- Изградба на крак во лесна индустрија за нови плацови Спроти АМОР Л=155м		91.463,0ден.
- Замена на капацита на шахти во с.Оризари бр.7		32.500,0ден.
- Изградба на шахта на ул.Гоце Делчев		13.585,0ден.
- Изградба на крак на спој на ул.,,Павлина Велјанова,,со Ул.Први мај Л=35м		41.144,0ден.
- Изградба на крак кај Градинка во с.Оризари Л=30м		51.494,0ден.
- Изградба на крак на ул.,,Васил Главинов,, Л=60м		29.930,0ден.
- Изградба на крак на ул.Страшо Ербапче,, Л=42м		31.630,0ден.

Вкупно со ДДВ: 949.262,0ден.

Атмосферска канализација

-ул.,,Карпошево Востание“ Л=69м	58.470,0ден.
-ул.,,Скопска“ Л=24м и поставување на 16 сливника и 16 капацита тежок тип на шахти	401.026,0ден.
-ул.,,558“(Прокарка) Поставување на сливници бр.3 и 6 капака тежок тип.	102.890,0ден.
-Поправка решетка на ул.Димитар Лазаров	2.690,0ден.
-Одржување атмосферска канализација	634.644,0ден

Вкупно со ДДВ: 565.076,0ден.

Се вкупно за фекална и атмосферска канализација со ддв: 1.514.338,00 ден.

Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште
помошник раководител на сектор

дги. Влатко Димитров